

Известување за начинот на пополнување на пријава за товарни листови во МАКЦИС по завршување на транзитна постапка во НКТС

Во врска со примената на НКТС, како претходна постапка и започнување на следно царинско дозволено постапување или употреба, се наметна потреба од дообјаснување на постапувањето на застапниците и царинските службеници при спроведување на постапките кое е дадено во текстот подолу.

1. Структура на РБД (MRN) број

Структурата на РБД број е составена од повеќе делови:

- Година на регистрација на РБД-то
- Број на декларација
- Контролен број

Пример на РБД: 15RO04081201260009

Опис	Вредност
Година на регистрација на РБД-то	15
Држава од каде потекнува транзитот	RO
Реден број на декларацијата	0408120126000
Контролен број	9

2. Внесување на податокот за транзитна декларација во МАКЦИС

Бидејќи РБД бројот има осумнаесет знака потребно е скратување во делот на контролниот број затоа што во рубриката „Претходен референтен број“ од пријавата во Асикуда се предвидени само седумнаесет карактери. Таквото скратување треба да се направи на следниов начин:

Од: ~~15RO04081201260009~~ → Во: 15RO0408120126000

Во рубриката „Место на испраќање“ треба да се внесе појдовната испостава во случај на национален транзит или бројот на испоставата на влез во Република Македонија при заеднички транзит.

Во случај на превоз со повеќе РБД во рубриката „Претходен референтен број“ од пријавата се внесува бројот на само еден од нив скратен за контролниот број, а во „Товарниот лист“ се внесуваат скратени во непрекината секвенца:

- Година на регистрација на РБД-то
- Држава од каде потекнува транзитот
- Од 10-тиот карактер до контролниот број од РБД-то.

Доколку се појави порака дека Т/Л веќе постои, тогаш на крај се додава и контролниот број.

Во случај кога од еден транзит ќе произлезат повеќе товарни листови, тогаш во рубриката „Претходен референтен број“ од пријавата се внесува целиот РБД без контролниот број, а во „Товарниот лист“ се внесуваат во непрекинатата секвенца:

- Година на регистрација на РБД-то
- Држава од каде потекнува транзитот
- Од 10-тиот карактер до контролниот број од РБД-то,
- Знак „/“ по кој се внесува реден број на товарниот лист.

Доколку се појави порака дека Т/Л веќе постои, тогаш на крај се додава и контролниот број.

3. Изглед на екрани во МАКЦИС :

Пријава

Товарен лист со Референтен број 15BG0006564

Листа на Т/Л						
Линија број	Реф. бр. на Т/Л	Колети	Бруто маса	Трз	Стат	
1/ 0	15R00126000	2	100.00	23	ОБ.	
2/ 0	15S11500022	1	100.00	23	ОБ.	
3/ 0	15BG0006569	2	700.00	23	ОБ.	
4/ 0	15BG0006564	5	600.00	23	ОБ.	

Пријава со четири товарни листа од четири РБД-а

Листа на Т/Л						
Линија број	Реф. бр. на Т/Л	Колети	Бруто маса	Трз	Статус	
1/ 0	15R00126000/01	5	500.00	23	ОБ.	
2/ 0	15R00126000/02	4	400.00	23	ОБ.	
3/ 0	15R00126000/03	1	600.00	23	ОБ.	

Пријава со три товарни листа од еден РБД

Функции		Прозорец	Помош	МАКЦИС ++	22/05/2015 14:15:32
= Единствен Царински Документ - Увозен екран [F1]					
1 ДЕКЛАРАЦИЈА		А УВОЗНА ЦАРИНАРНИЦА			
ИМА 4		Код на Ц.И.: 1010			
3 Обрасци		4 Т.Лист		ЦИ СКОПЈЕ 1	
1 1		XXXXX		Број на ман2015 3785	
5Наимен.		6 Вк.колети		7 Референтен број	
1		3		2014 / 55213	
Број на реги-страција Цаум :					

37 Процедура	38 НТО теж(кг)	39 Код
4000 ааа	100.00	
40 Исправа/предходен документ		
15S11500025		
41 Кодич. во ЕМ	42 Фактур.вред.	43
3.00	11004.96	1

37 Процедура	38 НТО теж(кг)
4000 000	500.00
40 Исправа/предходен документ	
15R00126000/01	

Примери за пополнување на рубрика А и рубрика 40 од увозно ЕЦД

Во случаи кога стоката се става во постапка на увозно царинење на граница (без транзит во царинското подрачје на Република Македонија), тогаш во рубрика 44 од увозното ЕЦД треба да се внесе целиот РБД.

Функции		Прозорец	Помош	МАКЦИС ++	27/05/2015 13:10:52
Приложени документи [F1]					
F10	Фактура	02000160/2015			
010	Декларација за вредност (Д.В.1)	730/2015			
044	Патен товарен лист "СМВ"	02/03/2015			
P01	Уверение за движење ЕУР.1	07/05/2015/2015			
P96	ПОЛНОМОШНО	40/2015			
F99	Друго	15059/2015			
007	Согласност пратката со храна, произв	15012015/0001/000			
I99	Друго	03/159/2014			
P10	Друго	00/20/1000/2015			
049	Транзит декларација (Т1)	15R004081201260009			
OK					
F1 Помош F9 Локално Мени F10 Мени					